



СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBS групацијата

Упатство за девизни плаќања преку E-banking сервисот

Како и кај денарските трансакции се избира линкот **Налози** од сметката од која ќе се врши плаќањето.

За креирање на налог за плаќање во странство се избира **Образец 1450**.

The screenshot shows the E-banking interface for Stopanska Banka AD - Skopje. The user is logged in as DEMO KORISNIK. The main navigation tabs are 'Мои Сметки', 'Мои Производи', and 'Извештаи'. The 'ЛИСТА НА НАЛОЗИ' (List of Payments) section is active, showing a search bar for the date (14.12.2015) and a button for 'НАПРЕДНО ПИРЕЃАРУВА' (Advanced Filtering). The list of payments is empty, with a message: 'Нема налози за одбраниот критериум' (No payments for the selected criteria). The list includes 'Образец 1450', 'Продажба на девизи', and 'Печати листа'.




Во образецот 1450 се пополнуваат следните полиња:

- Датум на доставување на налогот
- Назив (на налогопримачот)
- Адреса (на налогопримачот)
- Број на сметка (на налогопримачот)
- SWIFT код на банката
- Земја (каде се врши плаќањето)
- Износ
- Шифра (т.е. намена на плаќањето)
- Цел на дознака (се пополнува автоматски, по внесот на шифрата)
- Референтен број (број на фактура или друг документ)
- Коментар (полето не е задолжително и може да се внесат различни појаснувања и информации; на пример: кој ќе ги сноси трошоците на странските банки)



СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

По пополнувањето на образецот 1450 се избира Сними.



Мои Сметки Мои Производи Налози Извештаи English Помош Излез

ДЕМО KORISN11K
МБ. 0101911455000
Сметка бр. 200123456789555 MKD

Налог

ПРОЦЕСИРАЈ СО ОТП

АКТИВНОСТИ

- Сними
- Прилози
- Затвори

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

Датум на доставување на налогот: 14.12.2015


НАЛОГОДАВАЧ		НАЛОГОПРИМАЧ		
Назив на налогодавач	<input type="text" value="Demo Korisnik"/>	Назив на налогопримач	<input type="text"/>	
Банка на налогодавач	<input type="text"/>	Адреса	<input type="text"/>	
Сметка на налогодавач	<input type="text" value="200123456789000"/>	Број на сметка	SWIFT код	Земја
Референтен број на налогодавач	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="AD"/>
		Износ	<input type="text"/>	
		EUR	<input type="text"/>	
		Шифра	Цел на дознака	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		Референтен број на налогопримач	<input type="text"/>	
		Телефон	Факс	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		Коментар	<input type="text"/>	

Притоа, може да се вршат измени на налогот со избор на линкот Промени или, доколку е потребно (за правни лица е задолжително) да се прикачат документите според кои се врши плаќањето, на пример фактура и сл.



СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBS групацијата

Документите се прикачуваат на следниот начин:



Најпрво се кликува на линкот **Прилози**.

По клик на копчето **Browse** се селектира датотеката која треба да се прикачи од прозорот **Choose file** и се кликува на **Open**. Потоа се внесува опис на документот, по што се кликува на знакот плус (+). Оваа постапка се повторува за околку документи колку е потребно да се приложат.

По прикачувањето на документите се кликува на **СНИМИ** по што се враќаме на прозорот со налози. Овде како и кај денарските плаќања треба да се потпише налогот со клик на линкот **Процесирај со ОТП**.

Доколку е налогот за истиот ден, веднаш се добива повратен одговор дали налогот е доставен до Банката. Налозите со иден датум ќе добијат одговор на датумот на доставување.

Кога налогот е доставен до Банката, се проверува дали е уредно пополнет, дали има доволно средства за негова реализација и дали е во согласност со регулативата. Во зависност од оваа проверка ќе добиете одговор дали налогот е прифатен за реализација или не е прифатен.

Доколку е прифатен, ќе биде проследен за реализација, за што ќе добиете информација на самиот налог и во изводот на сметката.

По реализацијата на налогот преку е-маил ќе Ви биде доставена и копија од SWIFT пораката.